



Ул. “Широк Сокак” бр.60 – влез при НУ Народен Театар; 7000 Битола; тел: **047 228 185/075 416 177**

Л Е Т О 2019 СТАВРОС

- Студија МИНА – Ставрос

Објект кој се наоѓа на 90 метри од плажа, во новиот дел на Ставрос, а на околу 500 метри од центарот на Ставрос. Студијата се на прв спрат, за 2, 3 или 4 лица, со директен поглед на море, модерно уредени и располагаат со комплетно опремена кујна, тоалет, ТВ, WI-FI, клима уред (користењето е вклучено во цената).

ТЕРМИН :	1/2 стд	1/3 стд	1/4 стд
31.05-07.06	74 €	84 €	94 €
07.06-14.06	94 €	104 €	114 €
14.06-21.06	114 €	124 €	134 €
21.06-28.06	129 €	139 €	149 €
28.06-05.07	144 €	154 €	164 €
05.07-12.07	159 €	169 €	179 €
12.07-19.07	174 €	184 €	194 €
19.07-26.07	184 €	194 €	204 €
26.07-02.08	194 €	204 €	214 €
02.08-09.08	219 €	229 €	239 €
09.08-16.08	219 €	229 €	239 €
16.08-23.08	209 €	219 €	229 €
23.08-30.08	199 €	209 €	219 €
30.08-06.09	144 €	154 €	164 €
10.09-17.09	104 €	114 €	124 €
17.09-24.09	84 €	94 €	104 €
24.09-01.10	74 €	84 €	94 €

Цени:

- Се дадени по лице, за минимум две платежни лица за **7 ноќевања**, со вклучен автобуски превоз, по курс од 1€ = 61.8 ден
- За аранжман со сопствен превоз се одобрува **15€** од вкупната цена по лице
- Во цената не е вклучена туристичка такса која се плаќа директно во објектот

Сместување:

- Трето и четврто лице или дете над 6 год. имаат бесплатно сместување во 1/3 или 1/4 студио, плаќаат само превоз 15€
- Едно дете од 2-6 год. може да се смести бесплатно во кревет со родител во 1/2 или 1/3 студио (плаќа само превоз 15€) со добиено одобрение од агенцијата и сопственикот на објектот
- Во 1/4 студио е дозволено е сместување на онолку лица колку што има кревети

Попусти:

- **7%** за уплата на два или повеќе поврзани термини
- **25%** за целосна уплата во ДЕКЕМВРИ
- **20%** за целосна уплата во ЈАНУАРИ
- **15%** за целосна уплата во ФЕВРУАРИ
- **10%** за целосна уплата во МАРТ
- **5%** за целосна уплата во АПРИЛ

Горенаведените попусти не можат да се комбинираат

Превоз:

- Секој петок поаѓање од Битола во 03:30 час. враќање во времето одредено од пратителот на групата
- Превозот ги слегува патниците на најблиската локација до сместувањето каде може да минува автобус
- Цена за само автобуски превоз на наведените термини изнесува **15€** по лице
- **5€** доплата за пакет аранжман по лице од Охрид, Струга, Кичево, Прилеп и Ресен

Напомена:

- За резервација со попуст, потребна е аконтација од 50% од вкупниот износ на аранжманот, додека останатите 50% од износот треба да се доплатат додека трае месечниот попуст
- При промена на име и презиме, број на патници или термини, попустите дадени во дадениот месец нема да важат, односно ќе важат цените во периодот кога ќе се изврши промената
- Задолжително е здравствено и патничко осигурување
- Патниците се одговорни за важноста на нивните патни исправи, како и бројот на искористени денови за престој во ЕУ.
- Агенцијата не е одговорна за интензитетот и квалитетот на интернет врската во сместувачките капацитети во текот на престојот на гостите, како и за периодите со топла и ладна вода.

Куќен ред:

- Студијата/апартманите се напуштаат во 08:00 часот, во студијата се влегува после 13:00 часот
- Гостите се сместуваат во претходно подготвени и уредени соби, со обврска сами да се грижат за редот и хигиената на истите во текот на престојот. По завршувањето на престојот гостите се обрзани да ги остават студијата/апартманите во пристојно чиста состојба.
- При употреба на клима уредот се молат гостите да ги затвораат вратите и прозорците. При напуштањето на студијата/апартманите се молат гостите да го исклучуваат клима уредот. Во спротивно, сопствениците на сместувачките капацитети имаат право да го забранат користењето на услугата.
- Опремата во студијата/апартманите и на терасите да биде неоштетена. Инвентарот мора да биде на број.
- Во случај на направена штета или губење на клучеви, гостите се должни да ја надокнадат штетата и да платат кај сопствениците на сместувачките капацитети пред заминување.
- Во случај на забелешки во врска со сместувањето или евентуални проблеми настанати во текот на престојот, гостите се должни да ја пријават забелешката или проблемот кај сопствениците на сместувачките капацитети и претставниците на агенцијата во текот на нивниот престој. Агенцијата не сноси одговорност за забелешки и проблеми пријавени после завршувањето на престојот на гостите.